



FOUNDATION ФОНДАЦИЈА
OPEN OTBORENO
SOCIETY OPICTESTBO
MACEDONIA MAKEDONIJA



ФОНДАЦИЈА
ЕВРОЦЕНТАР

ПОКАНА

За учество на обука

“Финансиска писменост за возрасни и млади“

- Управување со лични финансии-

Фондација Евро Центар во соработка со Општина Крива Паланка а финансиски поддржана од ФООМ, ќе започне со реализација на четири, дводневни обуки за управување со лични финансии.

Обуката е составена од два модули: “Планирај ја својата иднина“ и “Управување со долгови“. Учесниците на обуката ќе имаат можност да се запознаат со:

- Семеен буџет, финансиски цели, сезоналност на приходи и расходи;
- Итни трошоци, начини на штедење, крадливци на пари, паметно позајмување;
- Видови на кредити-основица, камата, депозит, провизија, трансакциски трошоци, трошоци на позајмувањето, колкав долг може да си дозволите;
- Планирање на пензија, осигурувања, персонален данок на доход;
- Деликвентност, опасности од презадолженост и неплаќање; повеќе опасности од презадолженост, Водење контрола на Вашиот долг ;
- Алатка - Snowballing;

Обуките се бесплатни.

Обуките ќе се реализираат во Салата на Општината, на 26 и 27 јуни 2012, со почеток во 15:00 часот.

Пријавување за учество на обука преку пополнување на Пријава.

Повеќе информации на телефоните за контакт:

372 – 130 – Одделение за ЛЕР на Општина Крива Паланка

Или на моб: 076-236-557 / 076 337 445/ 077-978-363

Лица за контакт:

- Душко Арсовски
- Лидија Митовска